

Прилог 1

Извештај за начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина

Друштвото за управување со инвестициски фондови:

Седиште:

Во денари

Дата	Пари (готови пари, салда на готовински сметки)	Депозити по видување и др. депозити	Државни хартии од вредност кои ги издава Република Македонија и Народна Банка на Република Македонија	Вкупно ликвидни средства 2+3+4=5
1	2	3	4	5

Датум на известување:

Датум на комплетирање на извештајот:

За Друштвото за управување со инвестициски фондови

Потпис на одговорно лице _____